

ЦЕНТАРОТ
ЗА КУЛТУРА
И ИНФОРМАЦИИ

— СКОПЈЕ

борислав траиковски

Ве поканува
на ИЗЛОЖБАТА на
БОРИСЛАВ ТРАИКОВСКИ

Петок, 1. III. 1974 година

во 18,30 часот

Изложбен салон на Центарот 1 — 10. III. 1974

БОРИСЛАВ ТРАИКОВСКИ,
академски сликар

Роден е 1917 година во Битола.

Академија за ликовна уметност за-
ршил во Белград, 1951 година.

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ:

Прва самостојна изложба 1951 год.
во Битола, потоа изложби во Ду-
бровник и Љубљана;

Самостојно излагал во скоро сите
градови во Македонија и Пришти-
на, и во 17 работни колективи низ
Македонија;

Ретроспективна изложба на слики
работени во разни периоди во ор-
ганизација на Галеријата на Даут-
пашиниот амам во Скопје.

УЧЕСТВУВАЛ НА

Југословенска изложба отворена
по повод Меѓународниот конгрес
на ликовни критичари во Дубров-
ник; Белградско триенале;

Со група македонски сликари во
Даблин, Братфорд, Лондон, Ферара
и Епитал;

Изложба на современото македон-
ско сликарство во Белград и Нови
Сад;

Учество во колекциите на Уметни-
чките колонии во Македонија, БИХ
и Словенија и на изложби органи-
зирани од нивна страна.

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

Во организација на ДЛУМ и ВДИСТ
во сите поголеми центри низ Југо-
славија.



НАГРАДИ

Ноевриска награда на гр. Битола;
Признание на Одборот за прослави
при ОО на ССРНМ-Битола за редов-
но и квалитетно излагање на заед-
нички изложби по повод 4 Ноем-
ври Денот на ослободувањето на
Битола;

Одликуван е со Орден на трудот III
степен;

Корисник е на стипендија за спе-
цијализација на Сојузниот фонд
„Моша Пијаде“ во Париз;

Траиковски сега работи како редо-
вен професор во Гимназијата „Бра-
ќа Миладиновци“ — Битола и како
вонреден професор на Педагошка-
та академија во Битола и Вишата
угостителско-туристичка школа во
Охрид.

1. Глава I	масло
2. Глава II	"
3. Глава III	"
4. Глава IV	"
5. Летен пејсаж	"
6. Робот	"
7. Портрет на В. Т.	"
8. Правоаголни форми I	"
9. Правоаголни форми II	"
10. Космонаут	"
11. Мајки	"
12. Квадратни форми	"
13. Кружни и квадратни форми	"
14. Откинато крило	"
15. Колористички доживувања	"
16. Вертикални движења	"
17. Мртва природа I	"
18. Мртва природа II	"
19. Мртва природа III	"
20. Апстахиран пејсаж	"
21. Дијагонална композиција	"
22. Пејсаж со бело дрво	"
23. Пејсаж	"
24. Есенско расположение	"
25. Пејсаж со сончоглед	"
26. Кринови	"





ИЗДАВАЧ:

Центар за култура и информации на град Скопје

ПЕЧАТ:

НИП „Стопански весник” — Скопје

Тираж: 500 парчиња